

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Сузана Раваноска – заменик претседател, Елита Шуки – член, м-р Мишо Василевски - член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки постапувајќи по жалбата на „ПУЦКО ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ – с. Пласница, Пласница, наш број 09-93/1 од 02.02.2018 година, изјавена против Одлуката за доделување на договор за јавна набавка бр.05-10/4 од 01.02.2018 година, донесена по Барањето за прибирање на понуди бр.01/2018 за набавка на стоки – екстра лесно гориво за греење на договорниот орган ЈОУДГ Калинка Валандово, врз основа на член 220 став (2), а во врска со член 221 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016 и бр.165/2017), на 7^{-та} Седница одржана на ден 07.02.2018 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „ПУЦКО ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ – с. Пласница, Пласница, изјавена против Одлуката за доделување на договор за јавна набавка бр.05-10/4 од 01.02.2018 година, донесена по Барањето за прибирање на понуди бр.01/2018 за набавка на стоки – екстра лесно гориво за греење на договорниот орган ЈОУДГ Калинка Валандово.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА договорниот орган на жалителот да му ги надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 6.150,00 денари, **во рок од 15 дена од денот на приемот на заклучокот.**

3. Против овој Заклучок не е дозволена посебна жалба.

Образложение

Договорниот орган ЈОУДГ Калинка Валандово спровел постапка за јавна набавка по Барањето за прибирање на понуди бр.01/2018 за набавка на стоки – екстра лесно гориво за греење и донел Одлука за избор на најповолна понуда бр.05-10/4 од 01.02.2018 година.

Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда бр. бр.05-10/4 од 01.02.2018 година, жалба до Државната комисија изјави економскиот оператор „ПУЦКО ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ – с. Пласница, Пласница, во која наведува дека договорниот орган погрешно го применил материјалното право, погрешно ја утврдил фактичката состојба, како и дека сторил неправилности во постапката.

Во одговорот на жалбата бр.05-10/7 од 05.02.2018 година, договорниот орган наведува дека жалбата на жалителот е основана, истата согласно член 221 од Законот за јавни набавки ја уважува и донесена е Одлука бр.05-10/6 од 05.02.2018 година за ставање вон сила на Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-10/4 од 01.02.2018 година.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доставените писмени докази, како и наводите на двете страни, утврди дека договорниот орган постапил согласно со одредбите од член 221 од Законот за јавните набавки кој предвидува: „1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата, најде дека истата е делумно или во целост основана, може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од пет дена од приемот на жалбата. 2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање за преземање дејствие, подносителот на жалбата има право на жалба под условите предвидени со овој закон“ и 3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член, должен е за тоа да ја извести Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.

Со оглед на фактот што договорниот орган постапил согласно со член 221 од Законот за јавните набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе заклучок со кој се запира постапката по жалбата на жалителот „ПУЦКО ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ – с. Пласница, Пласница.

Бр.09-93/5
07.02.2018 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова**

Доставено до:
- Архива;
- ЈОУДГ Калинка Валандово ул. „Никола Карев“ бр. 7 Валандово
- „ПУЦКО ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ с. Пласница, Пласница